



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 февруари 2024 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: јануари 2024 година

- Во јануари 2024 година, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** забележа месечен пад од 0,6%. Намалувањето на паричната маса е одраз на сезонскиот пад на депозитните пари и готовите пари во оптек. Од друга страна, краткорочните депозити и долгорочните депозити до две години бележат зголемување. На годишно ниво, паричната маса забележа раст од 7,1%, пред сè како резултат на повисоките депозитни пари, во услови на позитивен придонес и на останатите компоненти.
- Вкупните депозити³**, во јануари, се непроменети на месечна основа. На годишна основа, вкупните депозити се зголемени за 10,0%, како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со поголем придонес на депозитите на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)		годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	1.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	1.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	1.2024
Парична маса М4	595,151	593,210	6.9	11.4	8.8	8.7	10.0	-0.6	1.3	-0.1	4.3	-0.3
Парична маса МЗ	529,264	526,039	6.6	10.0	5.9	5.9	7.1	-1.0	0.9	-0.5	4.5	-0.6
од кои:												
Готови пари во оптек	50,002	48,071	6.3	9.4	6.1	5.3	7.2	1.4	2.1	-0.4	7.5	-3.9
Депозитни пари	211,402	206,775	10.4	15.8	8.5	12.4	12.4	-1.2	1.1	-0.5	10.0	-2.2
Краткорочни депозити	215,860	218,004	4.6	4.8	4.1	0.6	2.4	-1.3	0.6	-0.6	-0.5	1.0
Долгорочни депозити до 2 год	51,999	53,190	2.5	13.4	4.4	4.5	7.5	-1.1	0.8	-0.2	2.1	2.3
Вкупни депозити	534,241	534,203	6.8	11.5	8.9	8.7	10.0	-0.9	1.2	-0.2	4.0	0.0
од кои:												
Корпоративен сектор	161,432	158,511	5.9	19.7	15.7	13.2	15.9	-2.2	1.3	-1.4	6.6	-1.8
Во денари	109,266	107,352	6.7	19.0	11.1	15.8	17.1	-2.4	2.1	-1.5	8.5	-1.8
Во странска валута	52,166	51,160	4.4	21.0	25.8	8.2	13.3	-1.9	-0.3	-1.1	2.7	-1.9
Домаќинства	348,745	348,374	8.4	8.8	6.8	7.9	7.8	0.1	1.2	0.9	3.5	-0.1
Во денари	173,543	171,133	9.9	14.1	10.9	11.8	11.4	0.6	1.9	1.3	6.4	-1.4
Во странска валута	175,201	177,242	7.0	4.3	3.3	4.4	4.5	-0.3	0.5	0.6	0.7	1.2

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата: http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јануари, **вкупните кредити** се намалени за 0,2%, во споредба со претходниот месец, во целост поради падот на кредитирањето на корпоративниот сектор. Вкупните кредити остварија годишен раст од 5,7%, којшто се должи на повисоките кредити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)		годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	1.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	1.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	1.2024
Вкупни кредити	444,721	443,871	6.6	6.5	5.8	5.1	5.7	0.7	1.1	0.4	1.3	-0.2
<i>од кои:</i>												
Корпоративен сектор	212,768	211,354	6.2	6.5	5.1	3.3	4.3	0.5	1.2	0.5	2.2	-0.7
Во денари	131,089	129,837	1.9	3.8	6.5	7.1	7.9	0.2	1.4	1.0	2.7	-1.0
Во странска валута	81,679	81,517	12.9	10.8	3.1	-2.3	-1.0	0.9	0.9	-0.2	1.4	-0.2
Домаќинства	229,404	229,979	6.8	6.4	6.4	6.7	6.9	0.8	0.9	0.3	0.5	0.3
Во денари	125,224	125,561	4.0	3.2	4.0	5.1	5.5	0.6	0.5	0.2	0.0	0.3
Во странска валута	104,180	104,418	10.6	10.7	9.5	8.8	8.7	0.9	1.5	0.5	1.2	0.2

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴



Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јануари 2024 година, **вкупните депозити на корпоративниот сектор** се намалени за 1,8% на месечно ниво. Месечниот пад во поголем дел се должи на намалените депозитни пари, при дополнителен пад и на краткорочните депозити, додека долгорочните депозити бележат раст. На годишна основа, овие депозити се повисоки за 15,9%, во поголем дел поради растот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, при остварен дополнителен раст и кај останатите компоненти.
- Кај **кредитите на корпоративниот сектор**⁵, овој месец е забележан пад од 0,7%, како резултат на намаленото кредитирање во денари и во странска валута, поизразено кај кредитите одобрени во денари. Во споредба со јануари претходната година, кредитите на корпоративниот сектор се зголемени за 4,3%, во целост поради растот на кредитирањето во денари.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.

⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.





Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јануари, **вкупните депозити на домаќинствата** се незначително намалени за 0,1%, во целост како резултат на падот на депозитните пари, додека останатите компоненти забележаа раст. Годишниот раст изнесува 7,8% и произлегува од повисоките долгорочни депозити во странска валута и во денари и депозитните пари, додека краткорочните депозити во странска валута и во денари остварија пад.
- Кредитите на домаќинствата**, во јануари, остварија месечен раст од 0,3%, којшто во поголем дел се должи на повисоките кредити во денари, при раст и на кредитите во странска валута. На годишна основа, растот изнесува 6,9% како резултат на зголемено кредитирање во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)		годишна промена (во %)						месечна промена (во %)				
	12.2023	1.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	1.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	1.2024	
Потрошувачки кредити	119,868	118,512	6.2	6.2	6.0	6.5	5.9	0.9	1.1	0.4	1.1	-1.1	
Станбени кредити	83,891	84,172	11.7	11.3	10.7	10.5	10.5	0.8	1.4	0.8	1.4	0.3	
Автомобилски кредити	399	400	9.9	8.6	15.5	11.4	12.6	-0.5	4.4	-1.5	2.7	0.3	
Кредитни картички	9,835	9,704	0.5	-1.3	-2.6	-4.7	-5.1	0.4	-0.1	-0.6	-1.9	-1.3	
Негативни салда по тековни сметки	6,000	6,697	-0.2	-2.6	7.9	0.6	3.3	0.5	-4.1	-1.1	-13.8	11.6	
Други кредити	1,782	1,726	-16.1	-17.9	-17.4	-19.3	-20.9	-2.1	-4.2	-1.8	-2.5	-3.1	

Извор: НБРСМ.

- Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во јануари, кај **потрошувачките кредити**, како најзастапена категорија, е забележан месечен пад од 1,1%, при годишен раст од 5,9%. **Станбените кредити** се зголемени за 0,3% и 10,5% на месечна и на годишна основа, соодветно. Овој месец, **автомобилските кредити** остварија месечен и годишен раст од 0,3% и 12,6%, соодветно, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** се пониски за 1,3% и 5,1% на месечно и на годишно ниво, соодветно. Во јануари, **негативните салда на тековните сметки** остварија раст за 11,6% и 3,3% на месечна и на годишна основа. Кај кредитите одобрени врз **други основи** е забележано месечно и годишно намалување од 3,1% и 20,9%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 март 2024 година (референтен пресек заклучно со февруари 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.